

Лидија КОВАЧЕВА

ТОЛКУВАЊА НА СТАРОГРЧКИТЕ КАЛЕНДАРИ НАСПРОТИ ТРИПАРТИТНАТА ПОДЕЛБА НА АТИЧКИОТ КАЛЕНДАР

Календарите што се ползувале на почвата на Стара Грција биле лунисоларни и имале исти основни принципи: 12 лунарни месеци, од кои 6 полни месеци со по 30 дена, 6 неполни месеци со по 29 дена,¹ и еден дополнителен интеркаларен (лат. *intercalaris* - престапен), 13-ти месец на секоја трета година.² И покрај сличноста при толкувањето и употребата на

календарите во државите-полиси, на почвата на Стара Грција не постоел единствен, заеднички календар. Секој полис поседувал сопствена верзија на календарите; нивната дистинкција била во именување на месеците, во фреквенцијата на деновите и месеците, во пресметувањето на интеркаларниот, престапен месец, пресметувањето на почетокот на годината и т.н.

Постојат различни толкувања во однос на потеклото на календарот кај Старите Грци. Според М. П. Нилсон, најстариот календар што се употребувал на почвата на Стара Грција е календарот од Делфи датиран од VIII в.п.н.е. Се смета дека овој календар настанал под влијание на вавилонскиот календар поради содејствувањето со поделбата на годината во два дела, т.е. семестри: *prote examenos* т.е. прв семестар со 6 месеци и *deutera examenos*, т.е. втор семестар, исто така со 6 месеци, кои се повторуваат секоја наредна година.³ Календарот што се користел во Делфи содејствува со атичкиот календар во однос на започнувањето на годината по летниот солистициум.⁴

¹ Времето на движење на Месечината околу Земјата се нарекува *лунарен* т.е. *синодички месец* или *лунација*. Dragović I. D. (2002) 8. Бидејќи на Месечината и се потребни 29 дена, 12 часа, 44 минути и 2,8 секунди да го заврши своето движење околу Земјата, времето од еден со следниот месечев месец варира меѓу 29 и 30 дена, а бидејќи во соларната година има 12 лунации, овој период се нарекува уште и *лунарна година*. Доколку се земат предвид овие бројки при пресметување на 12 месеци во текот на една година, тогаш годишниот збир на денови во годината би изнесувал 354 дена, што е за 11 или 12 дена помалку од деновите во тропската или соларна (сончева) година. Tannenbaum, B., Stillman, M. (1958) 96. Во *προϊσκαια* или *соларна (сончева) година* времето се пресметува со преминот на Сонцето двапати едноподруго низ замислената точка на пролетната рамнодневица на небото. Просечното траење на тропската година варира околу 20 мин. од година на година поради движењето на земјината оска и интеракцијата со другите планети и изнесува 365, 2421896698 дена, или 365 дена, 5 часа, 48 минути и 46 секунди. Richards, E. G. (1998) 389. Една лунарна година трае 354.3671 ден, што е за 10.8751 дена пократко од тропската, т.е. соларна (сончева) година. Richards, E. G. (1998) 390.

² 19-годишниот “Метонски цилкус” се припишува на старогрчкиот астроном Метон од Атина, кој прв пресметал дека една лунација трае $29 \frac{1}{2}$ дена, што на ниво на 12 лунации е за 11 дена помалку од збирот на денови (365 дена) во тропската, т.е. соларната година. Со цел да ги неутрализира несогласувањата меѓу лунациите и тропската, т.е.

соларната година, тој го вовел правилото, секоја трета година во лунарниот календар да се вметне 13-ти интеркаларен, престапен месец што ќе брои 33 дена, со што циклусот на лунарниот календар ќе се изедначи со соларниот календар. Сакајќи лунарниот и тропскиот, т.е. соларниот календар да соодјствуваат на подолгорочно ниво, тој во 432 г.п.н.е. го создал Метонскиот цилкус од 19 години, од кој 12 години траат по 12 лунарни месеци, а 7 години траат по 13 лунарни месеци. Со тоа е создаден 19-годишниот Метонски цилкус кој приближно триста години се користел за пресметување на интеркаларните, престапни години. Goldstein, B. R. (1988) 39-80.

³ Nilsson, M. P. (1911) ARW 14, 423-48, Op. I 36-61.

⁴ *Солистициум* (лат. *sol*-сонце, *sistere*-стои, застанува, *solstitium*) т.е. *ποντική* *πόσκη*. *Лейниоū*

Табела 1

Милет	Бојотија	Делфи	Родос	Јулијански календар
Panēmos	Hippodromios	Apellaios *†	Panamos	Јуни/Јули
Metageitniōn	Panamos	Boukarios	Kameios	Јули/Август
Boēdromiōn	Pamboiōtios	Boathoos	Dalios	Август/Септември
Pyanopsiōn	Damatrios	Hēraios	Thesmophorios *†	Септември/Октомври
Apatouriōn	Alalkomenios *†	Daidaphorios	Diosthuos	Октомври/Ноември
Poseideōn	Boukarios	Poitropiost	Theudaisios	Ноември/Декември
Lēnaiōn	Hermaios	Amalios	Pedageitnuos	Декември/Јануари
Anthestēriōn	Prostatērios	Busios	Badromios	Јануари/Февруари
Artemisiōn	Agriōnios	Theoxenios	Sminthios	Февруари/Март
Taureōn *†	Thiouios	Endusipoitropios	Artamitios	Март/Април
Thargēliōn	Homolōios	Herakleios	Agrianios	Април/Мај
Kalamaiōn	Theilouthios	Ilaios	Huakinthios	Мај/Јуни

Старогрчкиите календари на Милет, Бојотија, Делфи и Родос,
во споредба со Јулијански календар⁵

солистициум (лат. solstitium aestivum) наречен до-лгодневица, лејна солистициумска или лејна ѹоврајна точка е времето кога положбата на Сонцето е највисоко издигната над еквататор и ја достигнува својата северна граница на небото. Во оваа положба Сонцето се наоѓа на 22 јуни и го бележи почетокот на астрономското лето на северната полутопка. На овој датум денот е најдолг, а ноќта најкуса, и потоа започнува намалувањето на денот за сметка на ноќта. Polak, J.E. (1949) 12.; Зимскиот солистициум (лат. solstitium hibernum или brumale) наречен уште краткодневица, зимска солистициумска или зимска ѹоврајна точка, претставува обратнопропорционален процес. На 21 декември положбата на Сонцето ја достигнува својата најниска точка, наречена уште и точка на “застој”, која го бележи почетокот на астроном-

Табелите на календарите од старогрчките полиси што следуваат, започнуваат со месеците кои настапуваат веднаш по летниот солистициум. (**Табела 1**)

Во атичкиот фестивалски календар Новата година почнувала во месецот *Hekatombaion*, што според летниот солистициум одговара на средината на месецот јуни; во Милет

ската зима на северната земјина полутопка. На овој датум денот е најкус, а ноќта најдолга, и потоа започнува зголемувањето на денот за сметка на ноќта., Dragović I. D. (2002) 7.

⁵ Свездичките го означуваат првиот месец од календарската година. Крвчето го прикажува пресекот на месеците кој се повторува во секоја следна

почнувала три месеци порано од атичкиот календар, на пролетниот еквиноциум⁶ со месецот *Taureon* што одговара на месецот март; во Бојотија, Новата година почнувала четири месеци подоцна од атичкиот календар, еден месец по есенскиот еквиноциум⁷ во месецот *Alalkomenios*, што одговара на месецот октомври; почетокот на Новата година во Делфи со месецот *Apellaios* наполно содејствува со почетокот на годината според атичкиот календар; на Родос Новата година започнувала три месеци подоцна од атичкиот календар, на есенскиот еквиноциум во месецот *Thesmophorios*, еден месец пред започнувањето на годината во Бојотија, што се совпаѓа со месецот септември.

Според М. П. Нилсон, имињата на месеците во календарите што се користеле на почвата на Стара Грција се јавуваат пред Хомер и Хесиод.⁸ Го посочил Хесиод кој во своето дело

емболистичка година. Табелата на старогрчките календари на Милет, Бојотија, Делфи и Родос е преземена од Blackburn, B., Holford-Strevens, L. (1999) 713.

⁶ еквиноциум, (лат. *aequus, equal*, исто, еднакво и *pox-ноќ*), Во текот на една година постојат две рамнодневици т.н. еквиноциуми, *пролетна рамнодневица (autumnal equinox)* и *есенска рамнодневица (vernal equinox)* кога времетраењето на денот и ноќта се еднакви, т.е. траат по 12 часа. Положбата на Сонцето во однос на Земјата на 21 март доведува до појава наречена *пролетна рамнодневица*, која претставува „имагинарна точка во која *еклиптиканата* (ст.гр. *εκλεψις-eklepsis*) најголемиот круг на небесниот свод кое Сонцето во текот на една година привидно го поминува, ја пресекува небесната полуторка, екваторот. Tannenbaum, B., Stillman, M. (1958) 93. Од овој датум, Сонцето почнува да се движи од јужната кон северната земјина полуторка, при што денот почнува да се зголемува на сметка на ноќта. Зголемувањето на денот завршува на 22 јуни, поточно на летниот солистициум кога Сонцето ја менува својата насока на движење од екваторот кон север, со што започнува астрономското лето. Polak, J.E. (1949) 11-12.

⁷ Есенската рамнодневица (*vernal equinox*) претставува имагинарна точка што го сече небесниот екватор и се поместува од северната кон јужната земјина полуторка. Во оваа точка Сонцето се наоѓа секоја година на 22 септември, кога повторно оската на Земјата и изгревот на Сонцето се под прави агли, со што започнува астрономската есен за северната полуторка на Земјата. Tannenbaum, B., Stillman, M. (1958) 93. Намалувањето на денот завршува на 22 декември, поточно на зимскиот солистициум, кога Сонцето ја менува својата насока на движење од екваторот кон југ, со што започнува астрономската зима. Polak, J.E. (1949) 11-12.

Дела и дни го посведочува месецот *Lenaion*: „Варди се од лошиће деној на Ленајон....“.⁹ Бидејќи месецот *Lenaion* не припаѓал на Бојотскиот календар, а Хесиод единствено овој месец го именувал во своето дело што го создал во Бојотија, се претпоставува дека бил сметан за интеркаларен, престапен месец. Овој месец, покрај календарот на Милет, егзистирал и во календарите на неколку јонски градови, а започнувал околу зимскиот солистициум.¹⁰ Според Б. Блекбурн и Л. Холфорд-Стревенс, имињата на месеците *Panamos* и *Panemos*, *Meteageitnion* и *Pedageitnous*, *Boedromion* и *Badromios* се верзии на дијалект од еден ист месец. Имињата на јонско-атичките месеци се разликуваат од имињата на другите месеци што опстојувале и се користеле на почвата на Стара Грција. Во Микена е забележана формата на наставката *-on* како заедничка врска со другите календари што се користеле на почвата на Стара Грција, која ги поврзува имињата на фестивалите со имињата на месеците. Се претпоставува дека датира од почетокот на милениумот, многу пред миграцијата од Јонија кон Мала Азија. Оваа наставка е забележана и во постмикенскиот период, поточно во имињата на заедничките фестивали *Apatouria*, *Anhesteria* и *Thargelia*, славени во истоимените месеци, кои завршуваат на наставката *-on*, *Apatourion*, *Anhesterion* и *Thargelion*.¹¹ Според В. Буркерт, само на овој начин може да се објасни и идентификува базичната структура на календарите што опстојувале на почвата на Јонија и Атика.¹² Во атичкиот и во милетскиот календар месецот *Ryanopsiōn* подоцна се пишувал *Ryanepsiōn*. За карактеристичната наставка на Јонците се смета наставката *-iōn*, која не е забележана кај Дорците и кај Ајолците.¹³ Според В. Буркерт, името на месецот *Apellaios* се смета за заедничка врска на дорскиот календар и календарите што се користеле на почвата во северозападниот дел на Стара Грција, додека месецот и фестивалот *Karnealia* се сметаат за чисто дорски.¹⁴

Познавањето за календарот што се користел на почвата на Спарта (Лаконија) е скудно и лимитирано. Според античките извори, познати

⁸ Nilsson, M. P. (1911) ARW 14, 423-48, Op. I 36-61,

⁹ Хесиод, *Дела и дни*, 504, превод Митевски В. (1996) 67.

¹⁰ Blackburn, B., Holford-Strevens, L. (1999) 714.

¹¹ Ibid, 714.

¹² Burkert, W. (1985) 227.

¹³ Blackburn, B., Holford-Strevens, L. (1999) 713.

¹⁴ Burkert, W. (1985) 227.

се само имињата на 9 месеци во спартанскиот календар, додека за календарот што се користел во Лаконија, посведочени се имињата на 5 месеци. Сличноста на имињата во календарите сугерираат дека на почвата на Спarta и на Лаконија постоеле единечни календари. Но во недостиг од пишани наоди, не е можно да се спроведе реконструкција на календарите и со точност да се утвди поделбата на годината во месеци, почетокот на годината, принципот на додавање интеркаларен месец и т.н.

Табела 2

<i>Спарта</i>	<i>Лаконија</i>
<i>Agrianios</i>	<i>Hecatombeio(s)</i>
<i>Artemisios</i>	<i>(Kar)neiou</i>
<i>Geraistios</i>	<i>Laphrioi</i>
<i>Hekatombeus</i>	<i>Lykeiou</i>
<i>Heraios</i>	<i>(Yaki)nthiou</i>
<i>Karneios</i>	
<i>Yakinthios</i>	
<i>Phliasios</i>	
<i>Phlious</i>	

Календарите на Спарта и на Лаконија¹⁵

Според В. Буркерт, дешифрирањето на линеарното Б писмо овозможува ново толкување на потеклото на имињата на месеците. Откријата на глинените таблички со линеарно Б писмо од Кнос и Пил даваат информации за имињата на месеците: го посведочуваат името на месецот на Sevc-Dios (*di-wi-jo*) кој содејствува со подоцнежното име на истоимениот месец; за името на месецот *Lapatos (ra-pa-to)* се претпоставува дека е аномалија при образување на зборот, кој опстанал во Аркадија.¹⁶ П. Х. Илиевски се надоврзува на мислењето на В. Буркерт. Според него, првиот впечаток што го оставаат дешифрираните текстови е фактот дека религијата претставувала многу важен фактор во животот на Микенците. На откриените плочки со линеарно Б писмо од Микена мож да се прочитаат веќе добро познатите имиња на старогрчките богови, меѓу

кои се издвојува името на богот Sevc кое се јавува во неколку форми, најчесто во датив *Di-we/Diwei*, како и формата на името на неговото светилиште *Di-wi-jo/Diwijon*.¹⁷ Името Диос потекнува од ст. инд. збор *dyāuh-сveīlo* небо, *Dyauś-pitar*, според кој индоевропскиот Sevc се толкува како *Бог на свејлошо небо-dyēus*, (лат. *Iuppiter Dieu*, во вокатив *Zeū* и *patér-шайко*).¹⁸ На плочките од Кнос името на Sevc се сретнува со епитетот *Di-ka-ta-jo*, *Di-we (Diktaī Diwei)*, со значење “Диктајски Sevc”.¹⁹

Теонимите споменати во микенските натписи укажуваат дека во минојската и микенската религија биле почитувани голем број божици, кои ги поставиле темелите на старогрчкиот мит *mythos* (*μύθος*) како *сфаќање на свејлош и живојош*, кој начелно се разликува од денешниот. Се поставува прашањето колку е воопшто можно денес да се разбере вистинската смисла на митот и на митскиот свет, знаејќи дека денес логосот го зазел местото кое некогаш му припаѓало на митот. Она што најмногу го збунува денешниот човек при првата средба со митот е *сакралниот* карактер на митот, т.е. неговата исклучителна религиозна насоченост,²⁰ како основа при образување на религиозниот живот, кој најдобро се гледа во именувањето на календарите и фестивалите на почвата на Стара Грција.

Најразбиралив од сите календари што функционирале на почвата на Стара Грција е атичкиот календар што се користел во стариот Атински полис во класичниот период, околу V и IV в.п.н.е. Бидејќи ниеден извор овој календар не го нуди во целост, се претпостита дека тој меѓу народот бил добро знаен. Фокусот на вниманието на атичкиот календар бил насочен кон регулирање на внатрешните дејности на Атина. Поради локалниот карактер воопшто не бил релевантен кон надворешниот свет и кон соседните цивилизации.

Според календарот од класичниот период, кај Атињаните годината започнувала со првото здогледување на младата Месечина по летната долгодневица, т.е. летниот солистициум, кога Сонцето е највисоко на хоризонтот и по 3 дена започнува да се спушта надолу. Првиот ден од Новата година бил после онаа вечер кога првпат ќе се видел срп на мла-

¹⁵ Дел од имињата на месеците во календарите на Спarta и на Лаконија се посведочени кај Herodot, VI, 106.3 , Aristoxen, *Harmonica* 2.37, Plutarch, *Arestides*, 19.

¹⁶ Burkert, W. (1985) 227.

¹⁷ Ilievski, P. Hr. (1989) 21.

¹⁸ Ibid, (2000) 216.

¹⁹ Ibid, (1989) 22.

²⁰ Đurić, M. (1989) 7-19.

²¹ Platon, *Politeja*, 767 c.

дата Месечина. Бидејќи односот меѓу летниот солистициум и младата Месечина бил променлив, Новата година настапувала различно во дијапазон од еден месец. Ваквото поврзување на Сонцето и Месечината атичкиот календар го прави лунисоларен. Според Платон,²¹ Новата година започнувала со појавувањето на новата Месечина по летниот солистициум, според Метонскиот 19-годишен циклус од 12 вообичаени и 7 престапни години (*embolimoi*), кои следуваат една по друга по фиксен ред. Атињаните го прифатиле 19-годишниот "Метонски циклус" каде што секоја година, без разлика дали е вообичаена или е престапна, однапред е одредена.

Според податоците од античките автори (Аристоксен²² и Плутарх²³) се забележуваат разлики во пресметувањето на месеците кај атичкиот државен *kat'archonta* календар и кај атичкиот религиозен *kata theon* календар во периоди од неколку месеци (III-VI).²⁴ Првиот и последниот ден од овие месеци отстапуваат од лунарниот календар и од календарите на другите старогрчки полиси за период од неколку месеци. Изедначувањето на месеците во атичкиот календар се случувал на петтиот ден од полната Месечина во месецот или малку порано. Ваков календарски исклучок се појавува во календарот на Спарта, за што сведочи Херодот во својата 6-та книга велејќ и: ...Фијдипид стигнал до Спарта на 9-тиот ден од Месечината, но не можел понатаму да го продолжи походот, бидејќи Месечината не била полна...г.²⁵ Исклучок се појавува и во календарот на Бојотија, каде што деновите од државниот календар се протегаат зад лунарните денови.

Во соседна Бојотија не само што месеците имале поинакви имиња, туку и годината започнувала зиме, околу зимскиот солистициум, за разлика од Атињаните, каде што годината започнувала шест месеци подоцна, на летниот солистициум.²⁶ Различната поделба меѓу овие два соседни календара најверојатно е рефлексија на традиционалните непријателства меѓу овие две земји. Бидејќи обете

²² "...десетиот ден од месецот на Коринт е петтиот ден во Атина, а шестиот на некое друго место..." Aristoxen, *Harmonica* 2.37

²³ "...различни луѓе имаат различен почеток и крај на своите месеци...", Plutarch, *Arestides*, 19.

²⁴ Pritchett K.W. (1947) 82-83.

²⁵ Herodotus, VI, 106.3, со превод на английски според Pritchett K.W. (1999) 81.

²⁶ Pritchett K.W. (1947) 83.

цивилизации говореле со јонски дијалект, неизбежно било преклопување на имињата на некои месеци.

Практиката на бројни разлики во календарите во годините што следуваат е очигледна во старогрчките полиси. Примерите од античките автори што сведочат за разликите во календарските датуми во старогрчките полиси се јавуваат како резултат на разликите при набљудувањето на месечевите фази. При определувањето денови за различни цели, Атињаните едновремено се раководеле според неколку календари:

- Религиозен (фестивалски) календар - *kata theon* (*κατὰ θεὸν*)
- Државен календар - *kat'archonta* (*κατ'ἀρχοντα*)
- Аграрен календар²⁷

a. **Религиозен (фестивалски) календар-*kata theon* (*κατὰ θεὸν*)** Модификацијата на календарот илустрира важен принцип на древната практика. Несомнено е дека на почвата на Стара Грција религиозните дејствија биле концентрирани на фестивалите, кои го прекинувале и го воздигнувале секојдневниот живот. Првичната функција на атичкиот фестивалски календар била да ги одреди деновите за религииските фестивали во месеците, наменети за религиозни цели и проследени со религиозни активности.²⁸ Детерминирањето на атичкиот календар е условено со временската определба на фестивалите, при што се оддава печат на една локално дефинирана религија, каде што религиозниот календар бил воздигнат на централното место и го крунисувал градскиот живот.

Ниеден извор не нуди список во кој имињата на месеците се наведени под ред, но според претпоставката дека годината започнувала со летниот солистициум, нивниот редослед е следниов:

Лето:

Έκατομβαιών	<i>Hekatombaiōn*</i>	Јуни/Јули
Μεταγειτνιών	<i>Metageitniōn</i>	Јули/Август
Βοῆδρομιών	<i>Boēdromiōn</i>	Август / Септември

²⁷ Ibid, (1963) 313.

²⁸ Burkert, W. (1985) 225.

Есен:

Πυανεψιών	<i>Rūnaepsiōn</i>	Септември/ Октомври
Μαϊμακτηριών	<i>Maimaktēriōn</i>	Октомври/ Ноември
Ποσειδεών	<i>Poseideōn</i>	Ноември/ Декември

Зима:

Γαμηλιών	<i>Gamēliōn</i>	Декември/ Јануари
Ἀνθεστηριών	<i>Anthestēriōn</i>	Јануари/ Февруари
Ἐλαφηβολιών	<i>Elaphēboliōn</i>	Февруари/ Март

Пролет:

Μουнυχιών	<i>Moūnikhiōn</i>	Март/Април
Θαργηλιών	<i>Thargēliōn</i>	Април/Мај
Σκιροφοριών	<i>Skirophoriōn</i>	Мај/Јуни

Табела 3

Атичкиот религозен (фестивалски) календар во споредба со Јулијански календар²⁹

Датумите означени во натписот *kata theon* (катà θεòν) се појавуваат околу II в.п.н.е. Религиозниот (фестивалски) календар бил лунисоларен календар, на што се надоврзува В. К. Притчет со својата хипотеза за објаснување на фразата *kata theon* (катà θεòн) која, според него, може да се преведе *во согласност со Месечината*.³⁰ Годината била поделена на 12 месеци, кои траеле околу 354 дена, 11 дена покусо од соларната година. Поради линеарното лизгање на месеците напазад во текот на една година, преку одредена еластичност месеците се поврзувале со летниот солистициум, при што се овозможило поврзување на месеците со годишните времиња. Разликата од 11 дена меѓу лунарната и соларната година е надополнета со 13-ти интеркаларен, престапен месец на секоја трета година, со што настанувала престапна година од 384 дена. Овој интерка-

²⁹ Свездичката го означува првиот месец од календарската година. Крвчето го прикажува пресекот на месеците, кој се повторува во секоја следна емболистичка година. Табелата на атичкиот календар е преземена од Blackburn, B., Holiford-Strevens, L. (1999) 713; Pritchett W. K. (1963) 208.

³⁰ Pritchett W. K. (1963) 313.

ларен, престапен месец, всушност бил повторување на постојниот месец и го носел истото име. Религиозниот (фестивалски) календар *kata theon* (катà θεòн), годината ја започнувал со месецот *Hekatombaion*, исто како и државниот календар *kat'archonta* (кат' ἀρχοντα).

Според античките извори, како често повторлив месец се споменува шестиот месец *Poseidon*, иако постојат и сведоштва за повторување на 1.; 2.; 6.; 7. и 8. месец.³¹ Името Поседон, за кое во прво време се сметало дека е од индоевропско потекло, е врзано за Богот на морето, земјотресите и коњите. Обликот на името варира во старите хеленски дијалекти. Во коринтскиот дијалект името е документирано како *Poteidāwōn*, како подоцнежна форма на *Pāiawōn*. Кај Хомер се среќава како *Posejdāon* (*Poseidāon*) изведен од првобитниот облик *Poteidan* (*Poteidān*) и претставува сложенка од првиот елемент *potis*, (кл.гр. *posis*-маж; синскр. *patis*-хосидар; лат. придавка *potis*-сигособен). Вториот слог *-ei-* го покажува необичниот дифтонг, кој може да се објасни како вокатив *Potei-Госидару*, слично на латинскиот *Iuppiter* бидејќи таквите облици понекогаш се третираат за непроменливи.³² Вториот елемент се наоѓа во слогот *-dā-* и се толкува како збор што означува *земја*. Наставката *--ōn* е вообичаениот завршок на машките имиња со кој се потврдува неговата хтоничност преку значењето на целото име-*хосидар или маж на земјата*.³³ Интеркаларниот месец бил наречен *Poseidon II* и бил сместен во средината на годината, веднаш по регуларниот *Poseidon*, кој подоцна бил наречен *Hadrianion*, во чест на императорот Хадријан.³⁴ Во другите каландари кои во класичниот период егзистирале на почвата на Стара Грција, интеркаларните месеци биле поставувани кон крајот од годината. Во атичкиот календар единствено шестиот месец *Poseidon* бил директно именуван според името на истоименото божество, а осмиот месец *Anthesterion* бил именуван директно по големиот фестивал *Anthelesia*, кој се славел во тој месец. Сите други месеци во атичкиот календар биле именувани според култните титули на божествата или според епитетите под кои божествата биле обожавани на точно определениот фестивал, (пр. *Maimaktēriōn* по епитетот на Севс-Гневен, *Metageitniōn* по Аполон како покровител на иселениците-колони-

³¹ Hannah R. (2005) 43.

³² Čedvirk, Dž. (1980) 136.

³³ Ibid, (1980) 136.

³⁴ Richards, E. G. (1998) 197.

стите), но и по фестивалите кои се совпаѓале со одредени аграрни циклуси, на пр. сеидба, жетва и сл., со што се разликува од вавилонскиот календар каде што месеците биле именувани според главните аграрни активности што се практикувале во тековниот месец.³⁵ Културниот престиж во Атина, преку астрономските и теоретските пресметки за лунациите, помогнал имињата во атичкиот календар да станат нормативни, каков што бил примерот со Троја, за која се вели дека паднала на 23-от ден од *Thargēliōn*.³⁶

Месеците од религиозниот (фестивалски) календар понекогаш ги следеле годишните сезонски промени, со што се совпаѓале со месеците од аграрниот календар. Причината за ваквото совпаѓање се гледа во менталитетот на старогрчката народна традиција и нивниот однос кон божествениот поредок, каде што се има свој редослед. Иако овој календар не соодествувал со природниот ритам на годишните времиња, тој го нагласувал сопствениот ритам преку животот на заедницата.

Атичкиот религиозен (фестивалски) календар, бил најпочитуваниот и најупотребуваниот календар меѓу локалното население на почвата на Атика. Претставувал еден вид локално дефинирана религија, каде што животната религиозна практика, демонстрирана преку магиско-обредните дејствија, била концентрирана на фестивалите во тековните месеци.

6. Државен календар - *kat'archonta* (кат' ἀρχοντα) Вториот календар што се користел на почвата на Атика бил државниот календар, наменет за официјални цели со цел да го регулира економскиот и административниот живот на градот. Несомнено е дека атичкиот државен календар зависел од државниците од тоа време и од нивниот прогрес во тековната година. Религиозниот, правниот, воениот и цивилниот живот во државата биле регулирани со *kata theon* и *kat'archonta* календарите. Како најсигурен пишан извор за употребата на овој календар на почвата на Атика се смета Аристотел.³⁷ Според него, една од клучните

реформи при настанувањето на демократијата во Атина по 506 г.п.н.е., била оформувањето на Собрание со распоредување на граѓаните по новиот систем од десет рода, кое играло важна улога во управувањето со градот-полисот. По пат на ждрепка се избирале 500 делегати, по 50 члена од секој род, со што се обезбедувало еднакво учество на целата заедница. Секој род од 50 члена бил на должност десетти дел од годината во свои канцеларии во Собранието, а една третина од нив биле не-прекинато во Комората на Собранието како извршно тело на државата. Бидејќи децималното уредување влијаело и врз создавањето дополнителен календар со десет месеци, нивниот период на служба бил нарекуван *pritaniјa* или државен месец.

Во V в.п.н.е. овој календар се пресметувал во согласност со движењето на Сонцето и не обрнувал внимание на месечевите мени. Збирот на денови во една календарска година изнесувал 365 или 366, кои биле поделени на 10 периоди со по 37 или 36 дена.³⁸ Во државниот календар *kat'archonta* (кат' ἀρχοντα), годината започнувала со месецот *Hekatombaion* исто како и во религиозниот (фестивалски) календар-*kata theon* (κατὰ θεὸν), само што разликата меѓу овие два календара била во должината на бројот на деновите во месеците. Според Притчет, должината на државниот месец била однапред одредена. Во однос на именувањето на државните месеци, повеќе би можело да се говори за нивно нумерирање (од 1 до 10), кое било проследено со името на родот што претседувал во тековниот месец. Бидејќи претседавањето на родот било одредувано по пат на ждрепка, името на родот што стоело до бројот на месецот не било релевантно во одредувањето на годишните сезони. Со поставувањето на името на родот до бројот на месецот, во Атика започнува т.н. *eropitmos hronos*, поим што би се толкувал како именување на годината според некого. Тековната година се идентификувала според името на делегатот кој претседувал во канцеларите во тековниот годишен термин. Овој метод бил најкарактеристичен во државниот атички календар, каде што датумите биле нарекувани *er'archontos tou deina*, термин кој подоцна е прифатен од Римјаните при одбележување на датумите: *illo et illo consulibus*. И во обата случаја значењето е исто: во време на тој и тој архонт или конзул.³⁹

³⁵ Burkert, W. (1985) 226.

³⁶ Blackburn, B., Holiford-Strevens, L. (1999) 714.

³⁷ "Собранието од 500 лица е избрано по јати на ждрејка, по 50 од секој род. Секој род има свои канцеларии во Пританијата, по ред кој е исти јака одреден по јати на ждрејка, првиите четирица служат секој по 36 дена, а последниште шест ѕудии служат по 35 дена. Тие ја смештале годината

во согласност со Месечината" Aristotel, Ath. Pol. 43.2.

³⁸ Blackburn, B., Holiford-Strevens, L. (1999) 714.

Деновите во месецот во државниот атички календар, исто така, биле нумериирани во низа броеви, започнувајќи со бројот 1, па сé до вкупниот број на денови во месецот.⁴⁰ Регулирањето на деновите означени како датуми во државниот календар *kat'archonta* (*κατ' ἀρχοντα*), наречен уште *Календар на демократската држава*, датираат од 341 г.п.н.е.⁴¹

Во IV в.п.н.е. бил напуштен соларниот систем на пресметување на календарот и државните месеци биле пресметувани во согласност со месечевите мени. Следното коригирање на државниот календар се случило во III в.п.н.е. со настанување на промените во бројот на членовите на родот.⁴²

в. Аграрен календар е третиот календар што се користел на почвата на Атика. Бидејќи при поделбата на годишните сезони се потпидал врз појавувањето и заоѓањето на светите, се толкува како светден, поточно сидерален календар. За ден во аграрниот календар се сметал периодот од појавувањето на поединечна светла или созвездие на небото во ноќните часови, веднаш по заоѓањето на Соцето.

Иако според старогрчката народна традиција појавувањето на светите било поврзано со аграрните дејности, годината за земјоделците не била примарно фокусирана на календарите.⁴³ Земјоделците годината ја делеле на 2 годишни сезони: лето и зима, додека пролетта и есента ја сметале за периоди на подготовкa на главните сезони. Поделбата на календарот во две главни сезони се должи на толкувањето на излезот и заlezот на светите на небото во однос на еквиноциумот. Хесиод во своето дело *Дела и дни* ни дава најдобар приказ за поврзувањето на овој календар со аграрните дејствија на населението, кое јасно се гледа во поглавјата посветени на: "Време за сечење дрва, за правење алатки и време за полски работи," во "Совети за животот зимег и "Пролетни и летни работи." Примерите за советите на Хесиод кон своите сограѓани за про-

мените на годишните сезони што ги најавува тој преку појавувањето на светите: "*Яросиा кога ќе мине на луѓото Сонце и уште сиарната горештина... тојгаш и светдайната Сириус, сјајна дење само за крајко над главата на смртниите лубе минува...*"⁴⁴ гиљејадите штотом ќе се јават *ноќни со жетива...*"⁴⁵ претставува систем на општата старогрчка народна традиција, која се совпаѓала со локалната географска распределба. Старата аграрна традиција дадена кај Хесиод, подоцна е проширена со астрономски истражувања, со чија помош се изготвени сидерални календари кои се нарекувале *тараитејма*.⁴⁶

Колку секој од календарите значел нешто за одреден поединец на почвата на Атика, пред сé зависело од начинот на живот на тој поединец. И покрај противречните докази за атичкиот календар посведочени во обемните записи од античките извори, овој календар претставува еден културен артефакт, кој ни го отвора прозорецот кон менталитетот на неговите корисници.

Во однос на толкувањето на календарите што се користеле на почвата на Стара Грција, несомнено е дека клучна улога одиграва цикличното движење на Земјата околу Соцето во кое наизменично се повторуваат еволутивни и инволутивни фази, смена на годишните времиња, како и најава на периодично враќање на истиот циклус. При одредувањето на почетокот на годината и на годишните сезони во старогрчките календари, се издвојуваат четирите битни процеси на положбата на Соцето во однос на Земјата во текот на една година: пролетниот и есенскиот еквиноксиум и летниот и зимскиот солистициум. Годишното циклично повторување на овие процеси се карактеризира со промена на температурните разлики, кои претставуваат најава на завршување на една и почеток на друга сезона, како рефлексија во периодичното менување на годишните сезони.

³⁹ Richards, E. G. (1998) 762.

⁴⁰ Pritchett W. K. (1963) 355-365.

⁴¹ Ibid, (1963) 313.

⁴² Blackburn, B., Holoford-Strevens, L. (1999) 714.

⁴³ Pritchett K.W. (1947) 81.

⁴⁴ Хесиод, *Дела и дни*, 414-419, превод Митевски В. (1996) 63.

⁴⁵ Ibid, 383-384, превод Митевски, В. (1996) 62.

⁴⁶ Pritchett K.W. (1947) 81.

Користена литература:

- Blackburn, B., Holford-Strevens, L.** (1999) *Companion to the Year, An exploration of Calendar Customs and time-reckoning*, Oxford University Press
- Burkert, W.** (1985) *Greek Religion*, Cambridge, Massachusetts
- **Burkert, W.** (1987) *Ancient Mystery Cults*, Harvard University Press
- Goldstein, B. R.**, (1988) “Meton of Atens and Astronomy in the Late Fifth Centaru B.C.”, *A Scientific Humanist: Studies of memory of Abraham Sacsh*
- **Dragović I. D.** (2002) *Kalendar kroz istoriju*, Beograd
- Durić, M.** (1989) *Mit, nauka, ideologija*, Beograd
- Ilievski, P. Hr.** (1989) “Doprinos linearnih B tekstova u rasvetljavanju Grčke religije kasne bronzane epohe”, Godišnjak, Knjiga XXVII, Sarajevo
- Илиевски П. Хр.** (2000) *Живото и на Микенциите*, Скопје
- Merrit, B. D.** (1961) *The Athenian Year*, Berkeley
- Mikalson J. D.** (1975) *The Sacred and Civil Calendar of the Athenian Year*, Princeton
- Mitevski, V.** (2000) “The Idea of soul in Homer and Heraclitus”, ZA 50/1-2
- Митевски, В.** (2001) *Античка етика*, Матица Македонска, Скопје
- **Митевски, В.** (2006) *Платон*, Матица Македонска, Скопје
- Nilsson, M. P.** (1911) *Die alte greichische Zeitrechnung. Apollon und der Orient*, ARW 14, 423-48, Op. I 36-61
- Платон** (2002) *Политија*, (превод Колева Е.), Скопје
- Polak, J. E.** (1949) *Vrijeme i kalendar*, Sarajevo
- **Pritchett, K. W., Neugebauer, O.** (1947) *The Calendars of Athens*, University of California Press
- **Pritchett, K. W.** (1963) *Ancient Athenian Calendars on stone*, University of California Press
- Pritchett, K. W.** (1982), *Studies in Ancient Greek Topography*, Part IV (Passes), Classical studies, University of California Press, London 1982
- Richards, E. G.** (1998) *Mapping Time, The Calendar and its History*, Oxford University Pres
- Stern S.** (2001) *Calendar and Community*, Oxford University Press
- **Tannenbaum B., Stillman M.** (1958), *Understanding Time, The Science of Clocks and Calendars*, London
- Hannah, R.** (2005) *Greek and Roman Calendars: Construction of Time in the Ancient World*, London.
- *Hesiod, The Homeric Hymns and Homeric* (1954) with an English translation by Hugh G. Evelyn-White, M. A. “The Loeb Classical Library”, London-Cambridge, Massachusetts.
- *Hesiodi Theogonia, Opera et Dies, Scutum, Fragmenta selecta.* (1990) Edited by F. Solmsen, R. Merkelbach and M. L. West, Oxford.
- Хесиод**, (1996) *Дела и дни*, (превод Митевски, В.), Скопје.
- Herodot**, (1998) *Херодотова историја*, превод од старогрчки, предговор, белешки за писателот и делото, коментари на текст, Чадиковска, Д. Скопје
- Čedvik, Đž.** (1980) *Mikenski svet*, Beograd

Lidija KOVAČEVA

**INTERPRETATIONS OF THE ANCIENT GREEK CALENDARS
ADJACENT TO THE THREE PARTITION OF THE ATTIC CALENDAR**

Summary

The parallel interpretations of the Ancient Greek calendars show an evident similarity in their assembling and use. The sole distinction can only be made with the three partition of the Attic calendar that was affirmed according to functioning of the life of the individual of this land. In spite the fact that many of the calendars have multiple differences: the asserting the beginning of the months and the year, the calculation of the intercalation, determining the length of the days in the months and so forth, an obvious fact is that these calendars were lunisolar and were determined in consistency of the repetition of the moon phases.